



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
До: ЈАВНОСТА  
Дата: 10.01.2011

## ИЗВЕСТУВАЊЕ

### Примарни пакети за превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување.

Со одлука за измена на правилникот за критериумите за склучување на договори за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативан здравствена заштита донесена од страна на Управниот одбор на седницата одржана на 9.12.2010 година, **започнувајќи со месец јануари 2011** година здравствените домови за дејностите од превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување ќе фактурираат по нов начин, односно по **примарни пакети за превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување**.

Еден пакет ги опфаќа услугите што во соодветната дејност ги пружа еден тим во здравствениот дом.

На овој начин ќе се овозможи реално прикажување на работата и услугите кои ги обезбедуваат здравствените домови во примарната и превентивната здравствена заштита. Исто така со овој начин ФЗОМ става фокус на важноста на овој дел од примарната здравствена заштита за своите осигуреници.

За секој од примарните пакети за превентивната здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно лекување, утврдена е референтна цена.

Утврдувањето на референтните цени за секој пакет е извршено врз основа на податоците на шест здравствени домови кои опфаќаат подрачја со различни геогравски и демографски карактеристики.

При утврдувањето на цените земени се во предвид следните податоци: трошоци за тимот, материјални трошоци, режиски трошоци и приходите кои што домовите ги остваруваат од програмите на Министерството за здравство.

Фонд за здравствено осигурување на Македонија